

Врз основа на чл. 353 ст.1 т.1, член 383 ст.1 т.2, член 384 ст.2 т.7 и член 490 од Законот за трговски друштва и чл. 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори на седницата одржана на ден 02.05.2018 година донесе

### **ОДЛУКА**

За распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година

#### **Член 1**

Цементарница Усје АД Скопје оствари добивка за 2017 година во износ од 1.093.371.951,00 денари.

Добивката остварена за 2017 година да се распредели за:

- Дивиденда на акционерите во износ од 785.706.404,00 денари и
- Реинвестирана добивка во износ од 307.665.547,00 денари.

Неискористената реинвестирана добивка од 2016 година во износ од 75.191.764,00 денари да се распредели за дивиденда за акционерите.

Вкупниот износ за распределба на дивиденда на акционерите изнесува 860.898.168,00 денари односно 1.527,00 денари за една акција.

#### **Член 2**

Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2017 година е 20.06.2018 година.

Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2017 година е 21.06.2018 година.

Датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е

Pursuant to Article 353 par 1 item1, article 383 par.1 item 2, article 384 par. 2 item 7 and article 490 of the Trade Companies' Law and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje, the Board of Directors on its session held on 02.05.2018 adopted the following

### **DECISION**

For profit distribution generated according to the Annual account and Financial statements for the year 2017

#### **Article 1**

Cementarnica USJE AD Skopje made profit for the year 2017 in amount of MKD 1.093.371.951,00.

The profit made in 2017 is to be distributed as follows:

- Shareholders' dividend in amount of MKD 785.706.404,00 and
- Reinvested profit in amount of MKD MKD 307.665.547,00.

The unused reinvested profit from the year 2016 in amount of MKD 75.191.764,00 to be distributed to the shareholders as dividend.

The total amount of shareholders' dividend for distribution is MKD 860.898.168,00 i.e. MKD 1.527,00 per share.

#### **Article 2**

Last day to dividend trading right for the year 2017 shall be 20.06.2018.

First day for trading without the right to dividend for the year 2017 shall be 21.06.2018.

The registry date based on which the list of dividend-entitled shareholders is distributed is 22.06.2018.

The payment of dividend shall be carried out until the 30.09.2018 at the latest.

22.06.2018 година.

Исплатата на дивиденда ќе се изврши најкасно до 30.09.2018 година.

**Член 3**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

**Член 4**

Предлог Одлуката за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

**Д.Н.**

- **Архива**
- **Сектор за финансии**
- **Правна служба**

**Article 3**

This Decision comes into force on the day of its adoption.

**Article 4**

The draft decision for profit distribution according to the Annual account and Financial statements for the year 2017 is to be sent to the Shareholders assembly for its adoption.

**To be sent to:**

- **Archive**
- **Financial department**
- **Legal department**

**Одбор на директор/ Board of Directors**  
**Претседател/President**  
**Константинос Дердемезис /Konstantinos Derdemezis**

---